



Република Северна Македонија

**Министерство за труд  
и социјална политика**

**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**СТРАТЕШКИ ПЛАН НА  
УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ  
ОРГАН ВО СОСТАВ НА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА  
2022-2024 година**

Скопје

2022

<b>1. ВОВЕД</b>	<b>5</b>
<b>1.1. МИСИЈА НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ (УПБВИ)<sup>1</sup></b>	<b>6</b>
1.2. ВИЗИЈА НА УПБВИ	6
1.3. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УПБВИ	6
1.4. СПЕЦИФИЧНОСТ НА УПБВИ ВО ОДНОС НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА (МТСП) <sup>2</sup>	7
1.5. СТРУКТУРА НА УПБВИ	8
<b>1.6. УПРАВА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ ВО ОДНОС СО МТСП</b>	<b>9</b>
1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА УПБВИ	9
1.8. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА УПБВИ ВО 2020 ГОДИНА	10
1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2021 ГОДИНА	12
2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2022--2024 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ПОТПРОГРАМИ)	13
<b>3 РАЗВИВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ФУНКЦИИ НА УПБВИ</b>	<b>31</b>

---

1

Управа за прашања на борците и воените инвалиди - во понатамошниот текст ќе го користиме акронимот (УПБВИ).

2

Министерството за труд и социјална политика во понатамошниот текст ќе го користиме акронимот (МТСП).

## Почитувани,

Управата за прашања за борците и воените инвалиди е орган во состав на Министерството за труд и социјална политика, и согласно своите надлежности, обезбедува остварување на права од борчка и инвалидска заштита на борците, воените инвалиди и на членовите на нивните семејства, на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и на членовите на нивните семејства, на учесниците во мировни мисии, на учесниците во Народноослободителната војна ( НОВ ), на прогонуваните и затварани лица за идеите на самобитноста на Македонскиот народ и неговата државност.

Политиките кои ги имплементира Управата за прашања за борците и воените инвалиди имаат за цел заштита на:

- Правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци,
- Правата на мирновременски воени инвалиди,
- Посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства,
- Посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и на членовите на нивните семејства,
- Правата на учесниците во војната во републиките на поранешната СФРЈ, на припадниците на вооружените сили на поранешната ЈНА и на членовите на нивните семејства,
- Правата на борците од Антифашистичката војна, учесниците во НОД во Грција и НОДЕМ во Егејскиот дел на Македонија,
- Правото на материјалното обезбедување на учесниците во НОВ
- Правата на прогонуваните и затвораните за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност како и заштитата на членовите на нивните семејства,

- Остварување на правата на носителите на партизанска споменица 1941, на лицата одликувани со орден на народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година,

Управата за прашања за борците и воените инвалиди во делокруг на своите надлежности се грижи и за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Северна Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Северна Македонија, кои се загарантирани и регулирани, со посебни законски прописи за кои се обезбедуваат финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за труд и социјална политика.

Стратешкиот план е документ со кој се утврдува Програмата за остварување на правата на борците, воените инвалиди и членовите на нивните семејства со што се обезбедува социјална сигурност.

Очекувам имплементацијата на Стратешкиот план за периодот 2022-2024 година на УПБВИ, со целосна и поголема посветеност на вработените, во целост да се релизира, со што ќе се придонесе за обезбедување на поголема сигурност на борците и воените инвалиди и нивните семејства, согласно целите, приоритетите и политиките на Министерството за труд и социјална политика, кои се усогласени со Програмата за работа на Владата на Р.С. Македонија.

Скопје, 2022 година

Министерство за труд и  
социјална политика

Министер,  
Јованка Тренчевска

## 1. ВОВЕД

Стратешкиот план на Управата за прашања на борците и воените инвалиди за периодот 2022-2024 година, претставува пишан документ во кој се наведени главните карактеристики на Управата, како што се: мисија, визија, задачи и обврски на органот, специфичности, организационата структура на Управата за прашања на борците и воените инвалиди, подрачните единици во нејзин состав, координирани со приоритетните цели на Министерството за труд и социјална политика кои се во корелација со Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2022 година. Исто така, направен е осврт на постигнатите резултати за 2020 и постигнати резултати и активности во втората половина на 2021 година. Во делот на матрицата е дефинирана програмата, потпрограмите и активности на УПБВИ. Стратешкото планирање, како сет од избор на активности, претставува организиран процес на колективни промени, кои опфаќаат цели, ресурси, критериуми за избор, структури, организациони, институционални и персонални односи, кои ја сочинуваат сржта на овој процес. Стратешкиот план, како основен инструмент, ги одразува приоритетите, целите и задачите на УПБВИ, координирани со приоритетните цели на МТСП, кои се во согласност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија, за период од три години.

Овој стратешки план, претставува водич на сите вработени во Управата за прашања на борците и воените инвалиди во однос на исполнување на нивните задачи, принципи, вредности, начела<sup>3</sup> и обврски. Функцијата на самиот документ, имплицира потреба од анализа на програмата и потпрограмите, како и мониторинг на постигнатите резултати. Консеквентно на тоа, се наметнува потреба од идни насоки за следните чекори кои треба да се преземат, со цел постигнување на посакуваните резултати на УПБВИ, координирани со приоритетните и целите на МТСП, кои произлегуваат од стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија.

---

<sup>3</sup>

Принципите, вредностите и начелата на УПБВИ како орган во состав се исти како и тие кои се наведени во Стратешкиот план на МТСП.

Реализацијата на програмата, потпрограмите и активностите кои произлегуваат од стратешките приоритети и цели на Владата на Република Северна Македонија, ќе овозможат:

- ✓ Обезбедување на забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните

Унапредување на социјалната сигурност, животниот стандард на граѓаните кои се наоѓаат во социјален ризик и подобрување на децентрализацијата на социјалните услуги во локалната самоуправа.

### **1.1. МИСИЈА НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Обезбедување на стабилен јавен систем за остварување на права од боречка и инвалидска заштита

### **1.2. ВИЗИЈА НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Создавање на современ орган на Државната управа за остварување на права од боречка и инвалидска заштита.

### **1.3. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Управата за прашања на борците и воените инвалиди својата мисија ја остварува преку спроведување на следните надлежности:

- Спроведување на политики, мерки и активности за развој на социјална сигурност, во согласност со начелото на социјална праведност преку системите на заштита на борците и воените инвалиди, на членовите на нивните семејства, на припадниците на безбедносните сили на Република Северна Македонија и на членовите на нивните семејства, на учесниците во мировни мисии, на учесниците во Народноослободителната војна ( НОВ ), на прогонуваните и затварани лица за идеите на самобитноста на Македонскиот народ и неговата државност, согласно постојните прописи на Република Северна Македонија и
- Развој и имплементација на ефикасни, ефективни, хоризонтално-вертикални политики, согласно со проектираниот буџет на МТСП.

#### 1.4. СПЕЦИФИЧНОСТ НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО ОДНОС НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Управата за прашања на борците и воените инвалиди е специфичен орган во составот на Министерството за труд и социјална политика бидејќи единствено преку него се остваруваат права од боречка и инвалидска заштита, односно се реализираат активности за остварување на:

- Правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци,
- Правата на мирновременски воени инвалиди,
- Посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства,
- Посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и на членовите на нивните семејства,
- Правата на учесниците во војната во републиките на поранешната СФРЈ, на припадниците на вооружените сили на поранешната ЈНА и на членовите на нивните семејства,
- Правата на борците од Антифашистичката војна, учесниците во НОД во Грција и НОДЕМ во Егејскиот дел на Македонија,
- Правото на материјалното обезбедување на учесниците во НОВ
- Правата на прогонуваните и затвораните за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност како и заштитата на членовите на нивните семејства,
- Остварување на правата на носителите на партизанска споменица 1941, на лицата одликувани со орден на народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година

*Специфичноста на Управата за прашања на борците и воените инвалиди во однос на Министерството за труд и социјална политика се однесува и на:*

- Грижата, обележувањето, уредувањето и одржувањето на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Северна Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Северна Македонија,
- Следење и спроведување на прописите од надлежност на Управата за прашања на борците и воените инвалиди и нивната усогласеност со меѓународните прописи;
- Подготвување на предлог закони и други прописи од боречка и инвалидската заштита и нивно следење,
- Стручна обработка и давање мислење од значење и примена на односите во овој домен, кои се уредени со закон или друг акт и
- Планирање на потребните средства и исплатата на средства за боречка и инвалидска заштита.

## **1.5. СТРУКТУРА НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Управата за прашања на борците и воените инвалиди, согласно Правилникот за внатрешна организација на Министерството за труд и социјална политика и Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за труд и социјална политика, организациски е составена од Сектор за боречка и инвалидска заштита, организиран во две одделенија, и тоа:

- Одделение за остварување на права од боречка и инвалидска заштита



- Одделение за евиденција и контрола на остварени права од боречка и инвалидска заштита и

Спроведувањето на работниот процес во Секторот за боречка и инвалидска заштита е организиран преку вработените во централната канцеларија на Управата и во 34 - те Подрачни единици, и тоа: 5 во Скопје и по 1 во Битола, Берово, Македонски Брод, Валандово, Веница, Велес, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Струмица, Тетово и Штип .

## **1.6. УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО ОДНОС СО МТСП**

Со Законот за организација на органите на државната управа, Управата за прашања на борците и воените инвалиди е дефинирана како орган во состав на МТСП, составен од еден сектор и две одделенија со кои раководи директор.

## **1.7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ**

Управата за прашања на борците и воените инвалиди за следниот тригодишен период постави среднорочни цели, согласно стратешките приоритети и цели на Министерството за труд и социјална политика, кои произлегуваат од Одлуката на Владата на РСМ во 2022 година и останатите национални стратешки документи. Истите се дефинирани врз основа на потребите на главните корисници на услугите, односно:

- За учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на Република Македонија и на членовите на нивните семејства,

- За заштитата на борците од Антифашистичката војна, учесниците во НОД во Грција и НОДЕМ во Егејскиот дел на Македонија, учесниците во војната во републиките на поранешната СФРЈ, на припадниците на вооружените сили на поранешната ЈНА и на членовите на нивните семејства,
- За остварување на правата на мирновременски воени инвалиди, остварувањето на правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци, на посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и на членовите на нивните семејства,
- За прогонуваните и затвораните за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност како и заштитата на членовите на нивните семејства,
- За правата на носителите на партизанска споменица 1941, на лицата одликувани со орден на народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, на материјалното обезбедување на учесниците во НОВ и
- За обезбедување на грижа за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на паднатите борци.

Приоритетите и целите на Управата за прашања на борците и воените инвалиди се утврдени согласно направената анализа за внатрешното и надворешното опкружување, актуелната социо- економска состојба, социјалната инклузија, со цел исполнување на обврските координирани со приоритетните цели на Министерството за труд и социјална политика, кои се во корелација со Одлуката за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2022 година и останатите национални документи.

## **1.8. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 2020 ГОДИНА**

**Стратешкиот план на Управата за прашања на борците и воените инвалиди се состои од две потпрограми и тоа:**

- Заштита на борците, воените инвалиди, членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци и
- Заштита на носители на партизанска споменица и на корисниците на материјално обезбедување.

Постигнати резултати во 2020 година:

Управата за прашања на борците и воените инвалиди заедно со вработените во подрачните единици задолжени за работите и задачите од областа на боречко инвалидската заштита во 2020 година донесе вкупно 289 решенија, за остварени права согласно со закон и тоа:

- ❖ По Законот за правата на воените инвалиди на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци, донесени се вкупно 152 решенија и тоа: за престанок на право на воен инвалидитет 45 решенија, за право на семејна инвалиднина 39 решенија, за инвалидски додаток 4 решенија, за додаток за нега и помош од друго лице 5 решенија, за додаток на деца 7 решенија, за еднократна парична помош 40 решенија, за заостанати примања 14 решенија, 1 решение за својство на воен инвалид;
- ❖ По законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ, донесени се вкупно 69 решенија од кои 21 решение за престанок на право на материјално обезбедување, 21 решение за остварување на право на материјално обезбедување, 7 решенија за остварување на право на здравствена заштита, решенија за заостанати примања 14 и 6 решенија за еднократна парична помош;
- ❖ Лекарската комисија за бањско и климатско лекување донела вкупно 42 наоди и мислења за бањско и климатско лекување;
- ❖ Против првостепените решенија поднесени се 10 жалби и донесени се 9 решенија;
- ❖ Донесени се 6 решенија за исплата на надомест за работата на лекарските комисиии;
- ❖ Лекарските комисиии донеле вкупно 68 наоди и мислења по кои се донесени решенија за стекнување на својство на воен инвалид/зголемување на процент на воен инвалидитет и
- ❖ Потпишани се 6 договори за бањско и климатско лекување на воените инвалиди со бањско климатските лекувалишта во Републиката.

## 1.9. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ НА УПРАВАТА ЗА ПРАШАЊА НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ВО 2021 ГОДИНА

**Стратешкиот план на Управата за прашања на борците и воените инвалиди се состои од две потпрограми и тоа:**

- Заштита на борците, воените инвалиди, членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци и
- Заштита на носители на партизанска споменица и на корисниците на материјално обезбедување

Постигнати резултати во 2021 година:

Управата за прашања на борците и воените инвалиди заедно со вработените во подрачните единици задолжени за работите и задачите од областа на боречко инвалидската заштита во 2021 година донесе вкупно 731 решенија, за остварени права согласно со закон и тоа:

- ❖ за престанок на право на воен инвалидитет 295 решенија
- ❖ за остварување на права од боречка и инвалидска заштита 323 решенија
- ❖ Лекарските комисии донеле вкупно 113 наоди и мислења по кои се донесени решенија за стекнување на својство на воен инвалид/зголемување на процент на воен инвалидитет
- ❖ Изработена е годишна Програма за обезбедување на средства за уредување на гробишта и гробови на паднати борци во антифашистичката војна и другите националноослободителни војни на Македонија погребани на територијата на Република Македонија

- ❖ Утврдени и поставени се целите за квалитет за 2021 според кои ќе се врши преиспитувањето на раководството за 2021 година
- ❖ Изработен е Анекс на Системски процедури на Управата за прашања на борците и воените инвалиди
- ❖ Воспоставена е процедура за размена на податоци со Стечајниот управник на Еуростандард банка и Фондот за осигурување на депозити како и со останатите банки, како би можело непречено да се врши поврат на неосновано исплатени средства
- ❖ Склучени се 6 ( шест ) договори со јави и приватни здравствени установи за бањско климатско лекување во времетраење од 1 ( една ) година кои ќе важат во текот на 2022 година
- ❖ Изработен е Предлог Закон за измени и дополнување на Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на семејствата на паднатите борци со цел да се овозможи давање на електронски услуги на корисниците на права од боречка и инвалидска заштита. Во моментот чекаме мислење по однос на Предлог Законот, Изјавата за усогласеност со Европската регулатива, Кореспондентите табели, ПБР и Мислењата од другите ресори кои се доставени во Секретаријатот за европски прашања.
- ❖ Реализирани се 12 исплати на право на здравствено осигурување и здравствена заштита
- ❖ Реализирани се 12 исплати на права од боречка и инвалидска заштита
- ❖ Реализирани се две исплати на воена инвалиднина на странски корисници со живеалиште во Турција

## **2. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА НА УПБВИ ЗА ПЕРИОДОТ 2022-2024 ГОДИНА ПРОГРАМИ И ПОТПРОГРАМИ**

### **2.1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА- ЗАШТИТА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТА НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ**

#### **А: Оправданост и дизајн на Програмата**

#### **2.1.1. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА- ЗАШТИТА НА БОРЦИТЕ, ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ, ЧЛЕНОВИТЕ НА**



Заштита и унапредување на правата на борците и воените инвалиди, обезбедување на права на семејствата кои се грижеле за борците и воените инвалиди, спроведување на правата кои ги имаат корисниците на материјално обезбедување, грижа за гробовите и гробиштата на паднатите борци, како и заштита и имплементација на правата на носителите на Партизанска споменица, народните херои и шпанските борци.

**Назив на Потпрограмата: Заштита на борците, воените инвалиди, членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци**

**Цел на Потпрограмата:**

- ❖ Унапредување и остварување на права и услуги од областа на боречка и инвалидската заштита;

**Показатели за успех на Потпрограмата:**

Правата од боречко – инвалидска заштита остварени во рок, обем и начин, утврден согласно со Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци, вклучувајќи ги и правата пропишани со, Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на РМ и на членовите на нивните семејства и Законот за посебните права на учесниците во мировните операции и операциите за колективна одбрана надвор од територијата на РМ и на членовите на нивните семејства.

Очекувани резултати од Потпрограмата

**Резултат 1:**

Остварување и исплата на правата од боречко - инвалидска

**Показател за успешност:**

Број на донесени решенија:

<p>заштита за: инвалидитет, семејна инвалиднина, инвалидски додаток, додаток за нега и помош, ортопедски додаток, додаток на деца.</p>	<p>- % на првостепени решенија за утврдување на степен на мирновременски или воен инвалид од вкупен број на првостепени решенија,  - % на првостепени решенија за утврдување на семејна инвалиднина по основ на умрен воен инвалид или по основ на паднат борец од вкупен број на првостепени решенија,  - % на првостепени решенија за утврдување на инвалидски додаток за воени инвалиди и корисници на право на семејна инвалиднина од вкупен број на првостепени решенија,  - % на првостепени решенија за утврдување на право на помош и нега од друго лице од вкупен број на првостепени решенија,  - % на првостепени решенија за утврдување на право на ортопедски додаток од вкупен број на првостепени решенија,  - % на првостепени решенија за утврдување на право на додаток на деца од вкупен број на првостепени решенија,  .</p>
<p><b>Резултат 2:</b></p> <p>Остварување и исплата на правото на здравствено осигурување и здравствена заштита (придонес за здравствено осигурување) и партиципација за лекување со плаќање на пропишаната партиципација за лекување од средствата на Буџетот на РМ.</p>	<p><b>Показател за успешност:</b></p> <p>Број на донесени решенија,  - % на првостепени решенија со кои се утврдува правото на здравственото осигурување и здравствена заштита (придонес за здравствено осигурување) од вкупен број на првостепени ни решенија,  - % на првостепени решенија за исплата на трошоци за партиципација за здравствено лекување од вкупен број на првостепени решенија</p>



<p><b>Резултат 3:</b></p> <p>Остварување и исплата на правото на бањско и климатско лекување.</p>	<p><b>Показател за успешност:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Број на донесени решенија,</li> <li>- % на првостепени решенија за остварување правото на бањско и климатско лекување по даден наод и мислење од лекарска комисија од вкупен број на првостепени решенија,</li> <li>- Број на склучени договори со бањско климатски лекувалишта.</li> </ul>
<p><b>Резултат 4:</b></p> <p>Остварување и исплата на правото на патничко моторно возило и бесплатен и повластен превоз.</p>	<p><b>Показател за успешност:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Број на донесени решенија,</li> <li>- % на првостепени решенија за остварување на право на патничко моторно возило од вкупен број на првостепени решенија,</li> <li>- % на првостепени решенија за надоместок на патни трошоци од вкупен број на првостепени решенија.</li> </ul>
<p><b>Резултат 5:</b></p> <p>Остварување и исплата на еднократна парична помош, заостанати примања и сместување во установа-дом.</p>	<p><b>Показател на успешност</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Број на донесени решенија,</li> <li>- % на првостепени решенија за остварување на еднократна парична помош во случај на смрт на воениот инвалид од вкупен број на првостепени решенија,</li> <li>- % на првостепени решенија за остварување на заостанати примања од вкупен број на првостепени решенија,</li> </ul>

	- % на првостепени решенија за остварување на право за сместување во установа - дом од вкупен број на првостепени решенија,
<b>Резултат 6:</b>  Исплата на надомест на лекарските комисии за донесени наоди и мислења за утврдување на инвалидитет, потребата од додаток за нега и помош, степен на ортопедски додаток, способност за работа и бањско и климатско лекување.	<b>Показател на успешност</b>  - Број на донесени наоди и мислења, - % на решенија за исплата на надомест на лекарски комисии по донесени наоди и мислења во првостепена постапка и комисија за бањско климатско лекување од вкупен број на првостепени решенија,

### Б: План за спроведување на Потпрограмата

#### Резултат 1: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година )	крај (месец/година )	човечки	финансиски МКД

1. Водење на постапка за остварување и исплата по основ на решенија за утврдување својство на мирновременски или воен инвалид.	Управа	МВР, АРМ	1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	720.000.000
2. Водење на постапка за остварување и исплата по основ на решенија за корисник на семејна инвалиднина по основа на умрен воен инвалид или по основа на паднат борец.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	249.000.000
3. Водење на постапка за остварување и исплата по основ на решенија за инвалидски додаток за воени инвалиди и корисници на семејна инвалиднина.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	54.500.000
4. Водење на постапка за остварување и исплата по основ на решенија за додаток за туѓа нега и помош од страна на друго лице за воени инвалиди и корисници на семејна инвалиднина.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	72.000.000
5. Водење на постапка за остварување и исплата по основ на решенија за право на ортопедски додаток.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	30.000.000

6. Водење на постапка за остварување и исплата по основ на решенија за додаток на деца за корисници на семејна инвалиднина и за воени инвалиди.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	3.900.000
Вкупно активности во тековната година (2022):6						376.300.000
Вкупно активности во следната година (2023): 6						376.300.000
Вкупно активности во година (2024):6						376.300.000
<b>Вкупно за резултат 1:18</b>			1/2022	12/2024		<b>1.128.900.000</b>

### Резултат 2: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1.Водење на постапка за		Фонд за				

остварување и исплата на право на здравствено осигурување и здравствена заштита (придонес за здравствено осигурување).	Управа	здравствено осигурување на РСМ	1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	42.000.000
2.Исплата на трошоците за партиципација за здравствено лекување.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	3.000.000
Вкупно активности во тековната година (2022): 3						15.000.000
Вкупно активности во следната година (2023): 3						15.000.000
Вкупно активности во година (2024):3						15.000.000
<b>Вкупно за резултат 2:9</b>			1/2022	12/2024		<b>45.000.000</b>

### Резултат 3: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД

1.Водење на постапка за остварување и исплата на правото за бањско и климатско лекување по даден наод и мислење од лекарска комисија.	Управа	Бањско-климатски лекувалишта	1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	6.000 000
Вкупно активности во тековната година (2022):1						2.000.000
Вкупно активности во следната година (2023):1						2.000.000
Вкупно активности во година (2024):1						2.000.000
<b>Вкупно за резултат 3 : 3</b>			1/2022	12/2024		6.000 000

#### Резултат 4: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1.Водење на постапка за остварување и исплата на правото на патничко моторно возило.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	1.860.000

2. Обезбедување на книшки за бесплатно и повластено возење за воените инвалиди и надоместок за патни трошоци.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	30.000
Вкупно активности во тековната година (2022): 2						630.000
Вкупно активности во следната година (2023): 2						630.000
Вкупно активности во година (2024):2						630.000
<b>Вкупно за резултат 4 : 6</b>			1/2022	12/2024		<b>1.890.000</b>

#### Резултат 5: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година )	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија за еднократна парична помош во случај на починат воен инвалид.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	9.000.000

2.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија за исплата на заостанати - неисплатени парични примања.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	3.600.000
3.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија за сместување во установа-дом.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	450.000
Вкупно активности во тековната година (2022):3						4.200.015
Вкупно активности во следната година (2023): 3						4.200.015
Вкупно активности во година (2024):3						4.200.015
<b>Вкупно за резултат 5 : 9</b>			1/2022	12/2024		<b>12.600.045</b>

#### Резултат 6 План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка	Потребни ресурси
-----------	-----------	--------------	-----------------	------------------



					човечки	финансиски МКД
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)		
1.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија за надомест на лекарската комисија по донесени наоди и мислења во првостепена постапка, бањско и климатско лекување, персонален данок и придонеси по основ на склучен договор за дело.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	300.000
Вкупно активности во тековната година (2022): 1						100.000
Вкупно активности во следната година (2023): 1						100.000
Вкупно активности во година (2024):1						100.000
<b>Вкупно за резултат 6 :3</b>			1/2022	12/2024		<b>300.000</b>

Назив на Потпрограмата: <b>Заштита на носители на партизанска споменица и на корисниците на материјално обезбедување</b>	<b>Цел на Потпрограмата:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Обезбедување годишно закрепнување на носителите на партизанска споменица;</li> <li>❖ Подигање на материјалниот стандард на учесниците од НОБ во СФРЈ и</li> </ul>
--	---

	❖ Здравствена заштита на неосигурените лица по друга основа на учесниците од НОБ во СФРЈ.
<p><b>Показатели за успех на Потпрограмата:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правата на носителите на „Партизанска споменица 1941,, остварени во рок, обем и начин, утврден согласно со Закон;</li> <li>• Подигнат материјален стандард на учесниците од НОБ во СФРЈ преку обезбедување годишно закрепнување на носителите на партизанска споменица и</li> <li>• Обезбедена здравствена заштита на учесниците од НОБ во СФРЈ.</li> </ul>	

Очекувани резултати од Потпрограмата:

<p><b>Резултат 1:</b></p> <p>Исплата на средства за годишно закрепнување, како и надоместок на трошоци за погреб на носителите на партизанска споменица.</p>	<p><b>Показател на успешност</b></p> <p>Број на донесени решенија  - % на првостепени решенија за надоместок за годишно закрепнување  - % на првостепени решенија за надоместок на трошоци за погреб на носителите на Партизанска споменица од вкупен број на првостепени решенија,</p>
<p><b>Резултат 2:</b></p> <p>Обезбедување услови за одбележување, уредување и</p>	<p><b>Показател за успешност:</b></p> <p>Датум на донесување на Програма за обезбедување на потребни</p>

<p>одржување на гробови и гробници на паднати борци погребани на територија на Република Македонија.</p>	<p>средства за уредување и одржување на гробови и гробници на паднати борци на територија на РСМ,</p>
<p><b>Резултат 3:</b></p> <p>Остварување и исплата на право на материјално обезбедување по основ на учество во НОВ, еднократна парична помош во случај на елементарна непогода, влошена здравствена состојба, во случај на смрт, додаток за нега и помош, здравствено осигурување и заштита и сместување во установа-дом.</p>	<p><b>Показател на успешност</b></p> <p>-Број на донесени решенија,  -% на првостепени решенија за остварување на право на материјално обезбедување на учесниците од НОВ од вкупен број на првостепени решенија,  -% на првостепени решенија за еднократна парична помош за корисници на материјално обезбедување во случај на смрт, елементарни непогоди и поради влошена здравствена состојба од вкупен број на првостепени решенија,  -% на првостепени решенија за додаток на нега и помош и сместување во установа – дома за корисници на право на материјално обезбедување од вкупен број на првостепени решенија,  -% на првостепени решенија за остварување на право на здравствено осигурување на корисници на право на материјално обезбедување од вкупен број на првостепени решенија,</p>

**Б: План за спроведување на Потпрограмата**

**Резултат 1: План за спроведување**

--	--	--	--	--

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1.Водење на постапка за остварување и исплата на правото на надоместок за годишно закрепнување на носителите на партизанска споменица.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	450.000
2.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија за надомест на трошоците за погреб на починат носител на партизанска споменица.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	225.000
Вкупно активности во тековната година (2022): 2						225.000
Вкупно активности во следната година (2023): 2						225.000
Вкупно активности во година (2024):2						225.000
<b>Вкупно за резултат 1:6</b>			1/2022	12/2024		<b>675.000</b>

## Резултат 2: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Имплементација на Програмата за одбележување, уредување и одржување на гробови и гробници на паднати борци погребани на територија на Република Македонија.	Управа	Влада на РСМ	1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	2 000 000
Вкупно активности во тековната година (2022): 1						2 000 000
Вкупно активности во следната година (2023):1						2 000 000
Вкупно активности во година (2024):1						2 000 000
<b>Вкупно за резултат 2 :3</b>			1/2022	12/2024		<b>6 000 000</b>

### Резултат 3: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток	крај	човечки	финансиски

			(месец/година)	(месец/година)		МКД
1.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија за право на материјално обезбедување на учесниците во НОВ.	Управа	ПИОМ	1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	51.000.000
2.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија за еднократна парична помош за корисниците на материјално обезбедување во случај на смрт, елементарни непогоди и поради влошена здравствена состојба.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	300.000
3.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија за додаток на нега и помош и сместување во установа-дом, за корисници на материјално обезбедување.	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	4.500.000

4.Водење на постапка за остварување и исплата по основ на донесени решенија на правото на здравствено осигурување на корисниците на материјално обезбедување (придонес за здравствено осигурување).	Управа		1/2022	12/2024	Вработени во УПБВИ	9.600.000
Вкупно активности во тековната година (2022): 4						21.800.000
Вкупно активности во следната година (2023): 4						21.800.000
Вкупно активности во година (2024):4						21.800.000
<b>Вкупно за резултат 3:12</b>			1/2022	12/2024		<b>65.400.000</b>

### 3. Развивање на заедничките функции на УПБВИ

2022 планирани мерки	2023 планирани мерки	2024 планирани мерки
-------------------------	-------------------------	-------------------------

**Креирање и имплементација на социјалната сигурност на борците, воените инвалиди и на членовите на нивните семејства во Р. Македонија**

УПБВИ има функција да ја креира и имплементира социјалната сигурност, преку системот на заштита на борците и на воените инвалиди и членовите на нивните семејства, согласно со постојните прописи на РСМакедонија. Истата е во корелација со политиките на МТСП, консеквентно на современите текови на живеење, која е утврдена како дејност од јавен

интерес, која ја остварува државата во согласност со начелото на социјална праведност. Имено, истата се имплементира преку систем на политики, мерки и активности за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои се изложени овие посебни категории на корисници во текот на животот. Овие политики се во корелација со:

- 1) Законот за буџетите;
- 2) Методологија за стратешко планирање на Република Македонија;
- 3) Прирачник за стратешко планирање на Република Македонија;
- 4) Националните развојни документи на Р С Македонија;
- 5) Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Р С Македонија во 2022 (“Сл.весник на РМ” бр. 97 од 29.4.2021 година);
- 6) Програма за работа на Владата на Република Северна Македонија;
- 7) Законот за правата на воените инвалиди, на членовите на нивните семејства и на членовите на семејствата на паднатите борци (“Сл. весник на РМ” бр. 13/96 и 31/16);
- 8) Законот за правата на носителите на „Партизанска споменица 1941,, на лицата одликувани со орден на Народен Херој и на борците од Шпанската национално ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година (“Сл.весник на РМ” бр.75/93);
- 9) Законот за материјално обезбедување на учесниците во НОВ (“Сл. весник на РМ” бр.38/91 и 13/96) и
- 10) Закон за одбележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците на странските армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија (“Сл.весник на РМ” бр.13/96).



## Стратешко планирање и подготвување на Буџетот на УПБВИ

Овие две функции во УПБВИ се покриени од страна на два посебни сектори во состав на МТСП: Сектор за стратешко планирање (каде се опфатени планирање и развој на политики, како и мониторинг на имплементираните политики и програми) и Сектор за финансиски прашања, каде се координира подготвувањето на буџетот, согласно со мерките и активностите предвидени во Стратешкиот план, кои се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели, другите надлежности на МТСП во корелација со политиките на Владата на Р С Македонија.

УПБВИ не располага со посебна организациона поставеност и човечки ресурси од ваков карактер.

Управување со човечки ресурси /Управување со информатички технологии/Внатрешна ревизија и Правни општи и заеднички работи<sup>4</sup>

---

4

Со оглед дека УПБВИ е орган во состав на МТСП, управување со човечки ресурси ,управување со информатички технологии, внатрешна ревизија, правни општи и заеднички работи и принципот на правична застапеност се применува на ниво на МТСП, види во Стратешки план на МТСП за фискален период 2022-2024година. .